

наставник: Славијанка Дојчиноска О.У Живко Чинго – Велгошти, Охрид

Наставен лист 36

1. Нацртај

- а) рамностран триаголник б) рамнокрак триаголник в) разностран триаголник

2. Нацртај

- а) рамнокрак правоаголен триаголник б) рамнокрак тапоаголен триаголник

3. Нацртај


- а) квадрат б) правоаголник в) ромб г) ромбоид

3. Нацртај

- а) трапез б) делтоид



Прилог 36

	2Д форма	име	број на страни	број на агли
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				